

20160962413

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Врз основа на член 144-к став (16) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), министерот за здравство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТСКИОТ ДНЕВНИК ЗА ДНЕВНИТЕ ВИЗИТИ И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ПОПОЛНУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат формата и содржината на специјализантскиот дневник за дневните визити кои постариот специјализант ги изведува во текот на третата година од специјализација и начинот на неговото пополнување.

Член 2

При спроведувањето на дневните визити постариот специјализант во специјализантскиот дневник за дневните визити (во натамошниот текст: специјализантски дневник) запишува податоци кои се однесуваат на посетата на секој хоспитализиран пациент во здравствената установа во која го спроведува специјалистичкиот турнус.

Специјализантскиот дневник е со правоаголна форма во големина од 29,8x21,1 со корици изработен од обична хартија во бела боја.

На надворешната страна од корицата во средината стои „СПЕЦИЈАЛИЗАНТСКИ ДНЕВНИК ЗА ДНЕВНИ ВИЗИТИ“ а под него во 6 посебни редови се внесуваат податоци за името и презимето на специјализантот, за гранката на специјализација, за годината на специјалистички стаж, за времетраењето на турнусот преку внесување на датум на почеток и датум на завршување на турнусот (од-до), за титулата, името и презимето на менторот и за титулата, името и презимето на едукаторот.

Внатрешната страница од корицата не е испишана со текст.

На првата страница од специјализантскиот дневник во горниот лев агол стои текст „Здравствена установа во која се спроведува специјалистичкиот стаж/турнус:“, а под него табела во која постариот специјализант при посетата на секој хоспитализиран пациент запишува податоци кои се однесуваат особено на: датумот на посетата, името и презимето на хоспитализираниот пациент и број на болничка соба и кревет, како и број на неговото медицинско досие, иследувања и наоди, дијагноза, терапија/интервенција, податок дали е постапувано согласно медицина базирана на докази со внесување на зборот „да“ или зборот „не“, прогрес/несакани ефекти од терапијата и податоци за споредба со активностите на докторите кои го лекуваат пациентот и за превземените активности до колку не е постапувано согласно упатствата за медицина базирана на докази.

Под табелата стои текст во два посебни реда: „Специјализантскиот дневник е правилно и целосно пополнет“ и „Дневните визити се целосно реализирани“ кои се пополнуваат со внесување на зборот „да“ или зборот „не“.

На долниот лев агол од првата страница има место за потпис на постариот специјализант, а во долниот десен агол место за потпис на менторот, за потпис на едукаторот и за потпис на директорот на здравствената установа во која се спроведува специјалистичкиот стаж/турнус.

Првата страница на специјализантскиот дневник се повторува се додека не завршат сите денови предвидени за спроведување на соодветниот турнус.

Секоја страница од специјализантскиот дневник се нумерира со арапски број и се заверува со печатот на здравствената установа во која се спроведува турнусот.

Образецот на специјализантскиот дневник од ставот 1 од овој член е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Постариот специјализант специјализантскиот дневник го пополнува сам, своерачно или електронски, секој ден по завршувањето на дневната визита која што специјализантот ја спроведува индивидуално, не во група со други специјализанти и која не смее да биде во исто време со редовната визита на специјалистите.

Специјализантскиот дневник го потпишуваат од левата страна постариот специјализант кој ја извршил дневната визита, а од десната страна со свој потпис и факсимил по завршување на турнусот менторот, едукаторот и директорот на установата во која се спроведува турнусот од соодветната специјализација.

Специјализантскиот дневник по завршувањето на сите турнуси станува составен дел на досието на специјализантот.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на веб страницата на Министерството за здравство и во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-4660/1
17 мај 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Прилог

СПЕЦИЈАЛИЗАНТСКИ ДНЕВНИК ЗА ДНЕВНИ ВИЗИТИ

Име и презиме на специјализантот: _____

Гранка на специјализација: _____

Година на специјалистички стаж: _____

Времетраење на турнусот: Од: _____ год. До: _____ год.

(датум на започнува) (датум на завршување)

Титула, име и презиме на менторот: _____

Титула, име и презиме на едукаторот: _____

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ВО КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СТАЖТУРНОСОТ:

Назив на турнусот

Датум на посетата	Име и презиме на хоспитализиран пациент	Број на соба/кревет и број на медицинско досие	Иследувања и наоди	Дијагноза	Терапија/Интервенција	Согласно стручни упатства за медицина базирана на докази (да/не)	Прогрес/Несакани ефекти од терапијата

Дневник за дневните визити се повторува се додека не завршат сите денови предвидени за спроведување на специјализантскиот дневник се нумерира и се заверува со печатот на здравствената установа каде се спроведува чувањето на сите турнуси составен дел на досието на специјализантот.

Податоци од споредбата со активностите на докторите кои го лекуваат пациентот и за превземени активности до колку не е постанено согласно стручните упатства за медицина базирана на докази

1. Специјализантскиот дневник е правилно и целосно пополнет _____ (да/не)
2. Дневните визити се реализирани _____ (да/не)

Потпис на ментор: _____

Потпис на едукатор: _____

Потпис на директор: _____

Потпис на постар специјализант: _____

Првата страница на специјализантскиот дневник за дневните визити се повторува се додека не завршат сите денови предвидени за спроведување на соодветниот турнус. Секоја страница од специјализантскиот дневник се нумерира и се заверува со печатот на здравствената установа каде се спроведува турнусот. Специјализантскиот дневник по завршувањето на сите турнуси станува составен дел на досието на специјализантот.